

06-07-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu

Poslovni broj spisa St-1255/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DPTU CONEVI MIA DOEL

OIB

Adresa / sjedište

Dobroshinci br. 9, Vasilevo, Republika Sjeverna Makedonija

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DODIS COMMERCE d.o.o.

OIB 01709775935

Adresa / sjedište

Zagreb, Slavonska avenija 7

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Tražbina iskazana u popisu obveza dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika pod rbr. 22.

Iznos dospjele tražbine 21.507,36 (EUR)

Glavnica 21.507,36 (EUR)

Kamate Zakonska zatezna kamata od 25.07.2025. (EUR)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Faktura br. 10/2025 (račun od 17.07.2025.) i Faktura br. 11/2025 (račun od 24.07.2025.)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☒ NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

Split, 03.07.2026.

Potpis vjerovnika


odvjetničko društvo d.o.o.
SPLIT • Lovretska 14
odvjetnik VEDRAN ANIĆ

Prilozi:

- Faktura br. 10/2025 (račun od 17.07.2025.)
- Faktura br. 11/2025 (račun od 24.07.2025.)
- Punomoć

DPTU CONEVI MIA DOOEL

s.Dobroshinci br.9, Vasilevo,

VAT:MK4039022502229

Republic of North Macedonia

IBAN: MK07500701000311910

Tel:+389 70 375 026

SWIFT:STBBMK22

STOPANSKA BANKA AD BITOLA

Address: Dobrivoje Radosavljevik Str.21No Bitola, Republic of North Macedonia

Buyer:

DODIS COMMERCE d.o.o.

Slavonska avenija 7 , 10000 Zagreb

Croatia

Data: 17.07.2025

Date:

Faktura br: 10/2025

Invoice no:

Description of goods	Colli	Bruto:	Neto:	EUR/kg	EUR
1, FRESH PEPPER	839	7.920	7.320	1,17	8.564,40
2, FRESH CABBAGE	11	9.032	8.580	0,34	2.917,20
3, FRESH GHERKINS	1	892	840	0,75	630,00
Transport (MK-HR)					1.700,00
TOTAL:	851	17.844	16.740	EUR	13.811,60

LKW: VE 2006 AE/VE 6126 AB


Packing: 851 colli

Pallets: 26

Terms of delivery: CPT ZAGREB

Oslobodeno od DDV po clen 24 od ZDDV

Terms of payment: 7 days after delivery.




1 Ispredac (ime, adresa, zemlja) Expéditeur (nom, adresse, pays) DPTU CONEVI MIA DOOEL s.Dobroshinci br.9, Vasilevo, R.NORTH MACEDONIA				MEDJUNARODEN TOVAREN LIST LETRE DE VOITURE INTERNATIONALE Na ovaj prevoz će se primeniti konvencija za dogovor o međunarodnom prevozu na stoku po put, bez obzira na bilo koji sprovedivi propis. Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).																																						
2 Primač (ime, adresa, zemlja) Destinataire (nom, adresse, pays) DODIS COMMERCE d.o.o. Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb Croatia				16 Prevoznik (ime, adresa, zemlja) Transporteur (nom, adresse, pays) VE 2006 AE/VE 6126 AB																																						
3 Mesto i datum na prevozanje na prilikata (mesto i zemlja) Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb				17 Drugi prevoznici (ime, adresa, zemlja) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)																																						
4 Otpremno mesto (mesto, zemlja, datum) Lieu et date de l'expédition (lieu, pays, date) Strumica, R. North Macedonia 17.07.2025				18 Zabeleške i ograničavanja na prevoznikot Reserves et observations du transporteur																																						
5 Dodatna dokumentacija Documents annexes Invoice, EUR1, Phytocertificate																																										
6 Oznaka i broj Marques et numéros 839 11 1		7 Broj na paketi Nombre des colis colli box pallets box pallets		8 Vid na ambalažu Mode d'emballage FRESH PEPPER FRESH CABBAGE FRESH GHERKINS		10 Statistički broj No statistique Pallets: 14 11 1																																				
851 colli				26		11 Bruto težina kg. Poids brut kg. 7.920 9.032 892																																				
				17.844		12 Zapremina m ³ Cubage m ³																																				
Razred Classe		Broj Chiffre		Bukva Lettre		ADR*																																				
13 Nalog na ispredacot za carinski i drugi formalnosti Instructions de l'expéditeur croatiasped				19 Posebni dogovori Conventions particulières																																						
14 Odradbi za plaćanje polarina Prescriptions d'affranchissement ☐ Franko / Franko ☐ Ne franko / Non franko CPT ZAGREB				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">20</th> <th style="width: 20%;">Plaća A payer par:</th> <th style="width: 20%;">Ispredac Expéditeur</th> <th style="width: 20%;">Valuta Monnaie</th> <th style="width: 20%;">Primač Le destinataire</th> </tr> <tr> <td>Prevozni trošci Prix de transport</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Namaluivanja Réductions</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Saldo Solde</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatok Suppléments</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostani trošci Frais accessoires</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vkupno Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				20	Plaća A payer par:	Ispredac Expéditeur	Valuta Monnaie	Primač Le destinataire	Prevozni trošci Prix de transport					Namaluivanja Réductions					Saldo Solde					Dodatok Suppléments					Ostani trošci Frais accessoires					Vkupno Total				
20	Plaća A payer par:	Ispredac Expéditeur	Valuta Monnaie	Primač Le destinataire																																						
Prevozni trošci Prix de transport																																										
Namaluivanja Réductions																																										
Saldo Solde																																										
Dodatok Suppléments																																										
Ostani trošci Frais accessoires																																										
Vkupno Total																																										
21 dostavljeno do Etabli à Strumica				15 Plaćanje pri isporakata Remboursement den 17.07.2025																																						
22 		23 		24 Prilikata je prevzemal Marchandises reçues Mesto den 20 Lieu le																																						
Potpis i oznaka na ispredacot Signature et timbre de l'expéditeur		Potpis i oznaka na prevoznikot Signature et timbre du transporteur		Potpis i oznaka na primačot Signature et timbre du destinataire																																						


Rubrika uključeni su dobel pri gi postignu prevoznikot.
 Les parties incluses sont de bon effet par le transporteur.
 1-15 uključeno y compris et
 19+21+22

* Vo slučaj na opisane prilikata, upišete go donacuvarijelo za ba vo zadržet na opise na prilikata so navedenja na navedeni broj, bukva i oznaka "ADR".
 • En cas de marchandises dangereuses indiquer, outre la certification éventuelle à la colonne ligne du cadre, la classe, le chiffre et la lettre "ADR".

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country) DPTU CONEVI MIA DOOEL s.Dobroshinci br.9, Vasilevo, R.NORTH MACEDONIA		EUR. 1 No A gk 0278208 See notes overleaf before completing this form																
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)		2. Certificate used in preferential trade between R.NORTH MACEDONIA and E.U. (insert appropriate countries, groups of countries or territories)																
		4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating R.North Macedonia	5. Country, group of countries or territory of destination E.U.															
6. Transport details (Optional)		7. Remarks REVISED RULES																
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages⁽¹⁾; Description of goods <table border="1"> <tr> <td>839</td> <td>colli</td> <td>FRESH PEPPER</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>box pallets</td> <td>FRESH CABBAGE</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>box pallets</td> <td>FRESH GHERKINS</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>851</td> <td>colli</td> <td></td> </tr> </table>		839	colli	FRESH PEPPER	11	box pallets	FRESH CABBAGE	1	box pallets	FRESH GHERKINS				851	colli		9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.) 7.920 9.032 892 17.844	10. Invoices (Optional)
839	colli	FRESH PEPPER																
11	box pallets	FRESH CABBAGE																
1	box pallets	FRESH GHERKINS																
851	colli																	
11. CUSTOMS ENDORSEMENT Declaration certified. Export document ⁽²⁾ : Form _____ № <u>242CH</u> Of _____ Customs office: <u>EXMK A</u> Issuing country or territory: <u>Strumica - 4050</u> <u>R.North Macedonia</u> (Place and Date) <u>Strumica</u> <u>17.07.2025</u> (Signature)		12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.   <u>Strumica</u> <u>17.07.2025</u> (Place and Date) _____ (Signature)																

¹ If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate
² Complete only where the regulations of the exporting country or territory require

1. Име и адреса на испраќачот / Name and address of exporter Drushtvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi CONEVI MIA DOOEL s. S.DOBROSHINCI 9 Vasilevo REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	2. Фитосанитарен сертификат / Phytosanitary certificate Dobroshinci Vasilevo No. MK 5904518 ОРИГИНАЛ / ORIGINAL																								
3. Пријавено име и адреса на примачот / Declared name and address of consignee DODIS COMMERCE d.o.o. Slavonska avenija 7 10000 Zagreb CROATIA	4. Од Организација за заштита на растенијата на: / Plant Protection Organization of: REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA до Организација/ите за заштита на растенијата на: / to Plant Protection Organization(s) of: CROATIA																								
6. Пријавено превозно средство / Declared means of conveyance By truck VE 2006 AE/VE 6126 AB	5. Место на потекло / Place of origin REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство Ministry of agriculture, forestry and water economy 																								
7. Пријавено место на влез / Declared point of entry GP Bajakovo/Croatia																									
8. Карактеристични ознаки: број и опис на пакувањето, име на производот и ботаничко име на растенијата / Distinguishing marks: number and description of packages, name of produce and botanical name of plants <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Pepper</td> <td style="width: 30%;">Capsicum annum L.</td> <td style="width: 10%;">839</td> <td style="width: 30%;">colli</td> </tr> <tr> <td>Cabbage</td> <td>Brassica oleracea capitata</td> <td>11</td> <td>Box Pallet</td> </tr> <tr> <td>Cucumber</td> <td>Cucumis sativus</td> <td>1</td> <td>Box Pallet</td> </tr> </table>	Pepper	Capsicum annum L.	839	colli	Cabbage	Brassica oleracea capitata	11	Box Pallet	Cucumber	Cucumis sativus	1	Box Pallet	9. Пријавена количина / Quantity declared <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Netto weight</th> <th style="text-align: right;">Gross weight</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">7.320,00</td> <td style="text-align: right;">7.920,00</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">8.580,00</td> <td style="text-align: right;">9.032,00</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">840,00</td> <td style="text-align: right;">892,00</td> <td>kg</td> </tr> </tbody> </table>	Netto weight	Gross weight		7.320,00	7.920,00	kg	8.580,00	9.032,00	kg	840,00	892,00	kg
Pepper	Capsicum annum L.	839	colli																						
Cabbage	Brassica oleracea capitata	11	Box Pallet																						
Cucumber	Cucumis sativus	1	Box Pallet																						
Netto weight	Gross weight																								
7.320,00	7.920,00	kg																							
8.580,00	9.032,00	kg																							
840,00	892,00	kg																							
10. Ова е потврда дека растенијата или растителните производи наведени погоре: / This is to certify that the plant or plant products described above: - се службено прегледани во согласност со соодветните постапки / have been inspected according to appropriate, and - се смета дека не се заразени од карантински штетни организми и практично не се заразени со други штетни организми и / are considered to be free from quarantine pests, and practically free from other injurious pests, and - се смета дека се во согласност со важечките фитосанитарни прописи на државата увозник / are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country																									
11. Дополнителна изјава / Additional declaration Consignment complies with Commission Implementing Regulation 2016/2031 and 2019/2072/EU Annex VII point 68 (a), the fruits originate in a country recognised as being free from Neoleucinodes elegantalis in accordance with relevant International Standards for Phytosanitary Measures and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1134 article 10, paragraph 1, point (a) the fruits originate from a country where Spodoptera frugiperda is not known to occur.																									
ИЗВРШЕНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И / ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЈА / DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT 12. Третирање / Treatment XX Производ за заштита на растенијата - активна материја / Chemical - active ingredient XX 13. Концентрација / Concentration XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 17. Дополнителни информации / Additional information XX	Место на издавање / Place of issue Датум / Date Strumica 17.07.2025  Потпишано на изданието на фитосанитарен сертификат Signed and signed by the holder of the phytosanitary certificate Лоренс Панзов Lorens Panzov Директор на Фитосанитарна инспекција Director of Phytosanitary Inspectorate																								

Сериски број: 0124857

North Macedonia

TRANSIT ACCOMPANYING DOCUMENT	Consignor [13 02] ЦОНЕВИ МИА ДООЕЛ с. Добришница Ваци НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ВАСИЛЕВО		ID MK4039022502229 MK	DECLARATION TYPE Type [11 01] T1		Add. type [11 02] A	MRN  25MK40500004WLR3M8		
	Contact person [13 07 074] JJ			Forms 001	SCI [11 04]				
	Consignee [13 03] DODIS COMMERCE D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 7 ZAGREB		ID 10000 HR	Total items 1	Total packages 851	Total gross mass (kg) 17844.0	Security [11 07] 3		
	Holder of the transit procedure [13 07] ДТТМШ ИНТЕРГЛОБУС-ШЛЕД ДООЕЛ Струмица АТАНАС НЈВИЧАНСКИ СТРУМИЦА		ID MK4027009509143 MK	LRN [12 09] 25MK402700950914369121		UCR [12 08] 19127	TIR [12 06]		
	Contact person [13 07 074]			BCP: ☐ Return copy has to be sent to the office:					
	Representative [13 05] 2		ID MK4027009509143						
	Contact person [13 07 074]								
	Carrier [13 12] BGK40049941020449		ID	Place of loading [18 13] STRUMICA, MK		Location of goods [18 15] A V			
	Contact person [13 07 074]			Place of unloading [18 14] ZAGREB: HR		Contact person [13 07 074]			
	Additional supply chain actor [13 14]		ID	Mode of transport at the border [18 03]: 3		Inland mode of transport [18 04]: 3			
Departure transport means [19 05] 1/30/VE 2008 AE/VE 6126 AB/MK;									
Active border transport means [19 08] 1/30/VE 2008 AE/VE 6126 AB/MK;									
Conveyance reference number [19 02]									
Transport equipment [19 07] 1/;		Container [19 01]: ☐		Seal [19 10] 1/MKD1679418;					
Previous document [12 01] 1/N/MRN/251/MKXP4050000242CA;		Transport document [12 05] 1/N/730/B.B.;							
Supporting document [12 03] 1/N38D/10/2025/hu/;		1/Y02b/BGK40049941020449; Additional information [12 02] Transport charges [14 02]							
Guarantee [99 02 - 99 03 - 99 04] 1/1/1/171/MK0090000220866/4143 EUR;		Authorisation [12 12] Reduced dataset [11 08]: ☐							
Guarantee not valid in									
INCIDENTS DURING TRANSPORT (BCP)	CUSTOMS OFFICE OF INCIDENT REGISTRATION		Incident code		CUSTOMS OFFICE OF INCIDENT REGISTRATION		Incident code		
	Identity and nationality new transport means testCode				Identity and nationality new transport means testCode				
	Container ID [19 07] testCode				Container ID [19 07] testCode				
	Other incidents during carriage / Details and measures taken (text)				Other incidents during carriage / Details and measures taken (text)				
CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITIES	New seals: Number: ID		ID		New seals: Number: ID		ID		
	Signature: Stamp:				Signature: Stamp:				
☐ Data already recorded into the system		☐ Data already recorded into the system							
Country of routing of consignment [18 12] 1/RS: 2/HR:		Prescribed itinerary [18 17]: ☐							
CUSTOMS OFFICE OF TRANSIT [17 04] 1/RS015172/Sat Jul 19 23:59:00 CEST 2025; 2/HR070319/Sun Jul 20 23:59:00 CEST 2025;		CUSTOMS OFFICE OF EXIT FOR TRANSIT [17 06]							
CUSTOMS OFFICE OF DEPARTURE [17 03] MK004050		CUSTOMS OFFICE OF DESTINATION [17 05] HR070319							
		Country of dispatch [18 05] MK		Country of destination [18 03] HR					
CONTROL BY OFFICE OF DEPARTURE Result: A2 Seals affixed: Number: 1 Identity: 1/MKD1679418, Limit date [15 11]: 2025-07-24				CONTROL BY OFFICE OF DESTINATION Date of arrival: Examination of seals: Remarks:				Return copy sent on after registration under ID Signature: Stamp:	

TRANSIT LIST OF ITEMS			Forma		MFN  25MK40500004WLR3M8	
Decl. goods R. Nr. [11 11] 1	Goods R. Nr. [11 03] 1	Type and number of packages, shipping marks [18 06] 1.22.851.8: aceseo otpeдeлeниe;	Description of goods [18 05] FRESH PEPPER, FRESH CABBAGE, FRESH GHERKINS			
Consignor [13 02] ID			Previous document [12 01]			
			Supporting document [12 03]			
Consignee [13 03] ID			Additional reference [12 04]			
			Additional information [12 02]			
Additional supply chain actor [13 14] ID			Transport document [12 05]			
			UCR [12 08]		Gross mass [18 04] 17944.0	
Departure transport means [18 05]			Commodity Code [18 09] 070490		Net mass (kg) [18 01] 16740.0	
UNDO [18 07]	CUS code [18 08]	Transport charges [14 02]	Type [11 01]	C. of disp. [16 06]	C. of dest. [18 03]	Supplementary units [18 02]

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1 Декларација		МК004050	
ЕХЛЖ		А	
3 Обраци		4	
1		2	
5		6 Број на	
3		851	
7 референтен број		15304	
9 Финансово одговорно лице			
Не			
10 Земја на		11 Земја со	
прие		со	
12		13 Зилт	
15 Земја на поаѓање/извоз		16 Шифра на земја	
		a) МК b)	
17 Шифра на		a) HR b)	
18 Земја на потекло		19 Земја на намена	
20 Услови на испорада			
CPT ЗАГРЕБ			
22 Валути и вкупен износ на фактура		23 Курс на валута	
EUR 13811.6		81.5323	
24 Природа на		1 1 тржишно	
26 Финансиски и банкарски податоци			

31 Копети и огис на стока	Означки и броеви - Број на контейнер - Број и вид Вземано определено-839-ZZ	32	1	Не	33 Тарифна ознака	07096010	CO	0000	0000	
	ПИПЕРИНИ СЛАТКИ				34 Шифра на земја на		35 Бруто маса (кг.)		7920	
					37 ПОСТАВКА	1000	000	38 Нето маса (кг.)	7320	39 Квота
					40 Збирна декларација/претходен документ					
					41 Количина во единица					
	44 Дополнителни информации/пропажани						Шифр			
	KUN-MK19ALNAR90000000000000P91, 5019-B.B., POAN-MK23POA4050000000000012B4, 6001-A gr 0278208, 5011-10/2025, 5077-Karlana bolezhka									
					MKD				46 Статистичка вредност	553852.66

47 Пресметка на даноци	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	48 Одложено плаќање	49 Знака на скапад
						Б ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ	
	Вкупно:						

51	Предвидени царински органи за транзит	застапувано од Место и датум:	50 Главен съборение	Но	Потпис	В ПОДОВЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН

52 Гарация не важи за	53 Одредбиен царински орган (ч. 200-а) Шиф
Г КОНТРОЛА НА ПОДОВЕН ЦАРИНСКИ ОРГАН	54 Место и датум: Струмица, 2023-07-17
Резултат: A2	Име и презиме и потпис на декларантот или
Пломби: Број:	
Идентифи	
Крoен датум: 20251015	
Потпис:	

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2 Сопственик/Извозник
☐ ЦОНЕВИ ИМА ДООЕЛ с.
НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ
ВАСИЛЕВО МК

1 ДЕКЛАРАЦИЈА

ЕХМК С А ВІ
3 Образци 2 2 3

A/

МК004050

РБД

25МКХР4050000242С4



31 Колети и опис на стока	Ознаки и броеви - Број на контейнер - Број и вид Палета, кутија/ста-1-РВ	32 2 Не	33 Тарифна ознака 07049010 10 0000 0000	34 Шифра на земја на а) МК б) 0032	35 Бруто маса (кг.) 0032	36 Нето маса (кг.) 8583	39 Квота				
44 Дополнителни информации/проложени	AUN-MK19AUNAR900000000000000000F01, 5016-B.B., POAN-MK23POA40500000000000012B6, 6001-A gr 02/8208, 5011-10/2025, 5077-Kantarna beleshka		40 Збирна декларација/внетходен документ	41 Количина во единица	Шифр	46 Статистичка вредност MKD 157408.03					
31 Колети и опис на стока	Ознаки и броеви - Број на контейнер - Број и вид Палета, кутија/ста-1-РВ	32 3 Не	33 Тарифна ознака 07070090 00 0000 0000	34 Шифра на земја на а) МК б) 892	35 Бруто маса (кг.) 840	36 Нето маса (кг.) 840	39 Квота				
44 Дополнителни информации/проложени	AUN-MK19AUNAR900000000000000000F01, 5016-B.B., POAN-MK23POA40500000000000012B6, 6001-A gr 02/8208, 5011-10/2025, 5077-Kantarna beleshka		40 Збирна декларација/внетходен документ	41 Количина во единица	Шифр	46 Статистичка вредност MKD 31993.92					
31 Колети и опис на стока	Ознаки и броеви - Број на контейнер - Број и вид	32 Не	33 Тарифна ознака	34 Шифра на земја на а) б)	35 Бруто маса (кг.)	36 Нето маса (кг.)	39 Квота				
44 Дополнителни информации/проложени			40 Збирна декларација/внетходен документ	41 Количина во единица	Шифр	46 Статистичка вредност					
47 Преглед на даноци	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	
Вкупно право						Вкупно второ					
Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	Вид	Износ	НП	РЕЗИМЕ			
Вкупно трето						ВКУПНО					
						3 Копија за испраќач/извозник					
						В ПОДЗОВЕН					

DPTU CONEVI MIA DOOEL

s.Dobroshinci br.9, Vasilevo,

VAT:MK4039022502229

Republic of North Macedonia

IBAN: MK07500701000311910

Tel:+389 70 375 026

SWIFT:STBBMK22

STOPANSKA BANKA AD BITOLA

Address: Dobrivoje Radosavljevik Str.21No Bitola, Republic of North Macedonia

Buyer:

DODIS COMMERCE d.o.o.

Slavonska avenija 7 , 10000 Zagreb

Croatia

Data: 24.07.2025

Date:

Faktura br: 11/2025

Invoice no:

Description of goods	Colli	Bruto:	Neto:	EUR/kg	EUR
1, BLACK TABLE GRAPES	190	1.698	1.563	1,70	2.657,10
2, WHITE TABLE GRAPES	96	890	823	1,70	1.399,10
3, EGGPLANT	158	1.893	1.761	0,90	1.584,90
4, HOT PEPPER	110	1.038	952	1,30	1.237,60
5, SWEET PEPPER	187	1.633	1.481	0,90	1.332,90
6, RED PEPPER	598	5.331	4.872	1,33	6.479,76
7, GHERKINS 9cm-12cm	2	1.043	970	0,75	727,50
8, GHERKINS 12cm+	6	2.778	2.628	0,60	1.576,80
Transport (MK-HR)					1.700,00
TOTAL:	1.347	16.304	15.050	EUR	18.695,66

LKW: SR 7002 AE/SR 4161 AC

Packing: 1.347 colli


Pallets: 26

Terms of delivery: CPT ZAGREB

Oslobodeno od DDV po clen 24 od ZDDV

Terms of payment: 7 days after delivery.

M.P.



1 Primerak za isprućačot
Exemplaire de l'expéditeur

1 Isprućač (ime, adresa, zemlja) Expéditeur (nom, adresse, pays) DPTU CONEVI MIA DOOEL s.Dobroshinci br.9, Vasilevo, R.NORTH MACEDONIA				MEDJUNARODEN TOVAREN LIST LETRE DE VOITURE INTERNATIONALE Na ovoj prevozu se sa primenjuje konvencija za dogovori za medjunaroden prevoz na stoki po put, bez obzir na bilo koji spoljni propis. Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, a la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).																																										
2 Primač (ime, adresa, zemlja) Destinataire (nom, adresse, pays) DODIS COMMERCE d.o.o. Slavonska avenija 7 , 10000 Zagreb Croatia				16 Prevoznik (ime, adresa, zemlja) Transporteur (nom, adresse, pays) SR 7002 AE/SR 4161 AC MKD/065/2030																																										
3 Mesto i datum na provzemanje na pratku (mesto i zemlja) Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) Slavonska avenija 7 , 10000 Zagreb				17 Drugi prevoznici (ime, adresa, zemlja) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) OTTU ORE PROM-M 2008 e. Presenikova br.88 2400 STRUMICA R. MAKEDONIJA Tel.+389 70 310 684 EORI FIMX 1101311132256																																										
4 Otpremno mesto (mesto, zemlja, datum) Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (Lieu, pays, date) Strumica, R. North Macedonia 24.07.2025				18 Zabeleški i ograničavanja na prevoznikot Reserves et observations du transporteur																																										
5 Dodatna dokumentacija Documents annexes Invoice, EUR1, Phytocertificate																																														
6 Oznaka i broj Marques et numeros		7 Broj na paketi Nombre des colis		8 Vid na ambotaža Mode d'emballage		9 Vid na stokata Nature de la marchandise		10 Statistički broj No statistique		11 Bruto težina kg. Poids brut kg.		12 Zapremina m ³ Cubage m ³																																		
190 96 158 110 187 598 2 6		colli colli colli colli colli colli colli colli		BLACK TABLE GRAPES WHITE TABLE GRAPES EGGPLANT HOT PEPPER SWEET PEPPER RED PEPPER GHERKINS 9cm-12cm GHERKINS 12cm+		Pallets 2 1 3 2 4 10 1 3		1.698 890 1.893 1.038 1.633 5.331 1.043 2.778		16.304																																				
1.347		colli				26		16.304																																						
Razred Classe		Broj Chiffre		Bukva Lettre		ADR*																																								
13 Nalog na isprućačot za carinski i drugi formalnosti Instructions de l'expéditeur croatiasped				19 Posebni dogovori Conventions particulières																																										
14 Odnedbi za plaćanje pafarina Prescriptions d'affranchissement ☐ Franko / Franko ☐ Na franko / Non franko CPT ZAGREB				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th style="width: 25%;">20</th> <th style="width: 25%;">Plaća A payer par:</th> <th style="width: 25%;">Isprućač Expéditeur</th> <th style="width: 25%;">Vakva Monnaie</th> <th style="width: 25%;">Primač Le destinataire</th> </tr> <tr> <td>Prevoznik trošaci Prix de transport</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Namatuvarja Réductions</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Soldo Solde</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dodatok Suppléments</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ostanati trošaci Frais accessoires</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vkupno Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								20	Plaća A payer par:	Isprućač Expéditeur	Vakva Monnaie	Primač Le destinataire	Prevoznik trošaci Prix de transport					Namatuvarja Réductions					Soldo Solde					Dodatok Suppléments					Ostanati trošaci Frais accessoires					Vkupno Total				
20	Plaća A payer par:	Isprućač Expéditeur	Vakva Monnaie	Primač Le destinataire																																										
Prevoznik trošaci Prix de transport																																														
Namatuvarja Réductions																																														
Soldo Solde																																														
Dodatok Suppléments																																														
Ostanati trošaci Frais accessoires																																														
Vkupno Total																																														
21 dostaveno do Etabli e Strumica				den le 24.07.2025 20				15 Plaćanje pri isporukata Remboursement																																						
22 Potpis i oznaka na isprućačot Signature et timbre de l'expéditeur				23 SR 7002 AE/SR 4161 AC MKD/065/2030 OTTU ORE PROM-M 2008 e. Presenikova br.88 2400 STRUMICA R. MAKEDONIJA Tel.+389 70 310 684 EORI FIMX 1101311132256 Potpis i oznaka na prevoznikot Signature et timbre du transporteur				24 Pratkata ja prevzemel Marchandises reçues Mesto Lieu den le 20 Potpis i oznaka na primačot Signature et timbre du destinataire																																						

Rubrika uokreni so debeli crti gl popolnava prevoznikot.
 Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur.

19 + 21 + 22
 Vključno y compris et

1 - 15

Popolnato na odgovornost na isprućačot od
 A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur

* Vo vučja na opasna prarka, vpišite go označavanje za to vo zadnji red za opskot na pratku so navedenja na nametniti broj, bukvata i oznaka "ADR".
 * En cas de marchandises dangereuses, inscrire, outre la certification éventuelle, a la dernière ligne du cadre la classe, le chiffre et le cas échéant la lettre.

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country) DPTU CONEVI MIA DOOEL s.Dobroshinci br.9, Vasilevo, R.NORTH MACEDONIA	EUR. 1 No A gk 0278225																									
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	See notes overleaf before completing this form 2. Certificate used in preferential trade between R.NORTH MACEDONIA E.U. and (insert appropriate countries, groups of countries or territories)																									
6. Transport details (Optional)	4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating R.North Macedonia	5. Country, group of countries or territory of destination E.U.	7. Remarks REVISIED RULES																							
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages(1); Description of goods <table border="0"> <tr> <td>158</td> <td>colli</td> <td>EGGPLANT</td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>colli</td> <td>HOT PEPPER</td> </tr> <tr> <td>187</td> <td>colli</td> <td>SWEET PEPPER</td> </tr> <tr> <td>598</td> <td>colli</td> <td>RED PEPPER</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>colli</td> <td>GHERKINS 9cm-12cm</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>colli</td> <td>GHERKINS 12cm+</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> <tr> <td>1.061</td> <td>colli</td> <td></td> </tr> </table>	158	colli	EGGPLANT	110	colli	HOT PEPPER	187	colli	SWEET PEPPER	598	colli	RED PEPPER	2	colli	GHERKINS 9cm-12cm	6	colli	GHERKINS 12cm+				1.061	colli		9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.) 1.893 1.038 1.633 5.331 1.043 2.778 13.716	10. Invoices (Optional)
158	colli	EGGPLANT																								
110	colli	HOT PEPPER																								
187	colli	SWEET PEPPER																								
598	colli	RED PEPPER																								
2	colli	GHERKINS 9cm-12cm																								
6	colli	GHERKINS 12cm+																								
1.061	colli																									
11. CUSTOMS ENDORSEMENT Declaration certified. Export document (*): Form _____ N° 25138 Of _____ EXMK-A Customs office _____ Strumica - 4050 Issuing country or territory _____ R.North Macedonia _____ Strumica 24.07.2025 (Place and Date) _____ (Signature)		12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate. _____ Strumica, 24.07.2025 (Place and Date) _____ (Signature)																								

¹ If goods are not packed, indicate number of articles or state "In bulk" as appropriate
* Complete only where the regulations of the exporting country or territory require

MOVEMENT CERTIFICATE

1. Exporter (Name, full address, country) DPTU CONEVI MIA DOOEL s.Dobroshinci br.9, Vasilevo, R.NORTH MACEDONIA		EUR. 1 No A gk 0278224	
		See notes overleaf before completing this form	
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)		2. Certificate used in preferential trade between R.NORTH MACEDONIA E.U. and (insert appropriate countries, groups of countries or territories)	
		4. Country, group of countries or territory in which the products are considered as originating R.North Macedonia	5. Country, group of countries or territory of destination E.U.
6. Transport details (Optional)		7. Remarks AUTONOMOUS TRADE MEASURES REVISED RULES	
8. Item number; Marks and numbers; Number and kind of packages(); Description of goods		9. Gross mass (kg) or other measure (litres, m³, etc.)	10. Invoices (Optional)
190 colli BLACK TABLE GRAPES 96 colli WHITE TABLE GRAPES		1.698 890	
286 colli		2.588	
11. CUSTOMS ENDORSEMENT Declaration certified: Export document (*): Form N° 25/28 Of: Customs office: EXMK-A Issuing country or territory: Strumica - 4050 R.North Macedonia (Place and Date) 24/07/2025 (Signature)		12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certificate.   Strumica, Date 24.07.2025 (Signature)	

* If goods are not packed, indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate
 * Complete only where the regulations of the exporting country or territory require

1. Име и адреса на испраќачот / Name and address of exporter CONEVI MIA DOOEL S.DOBROSHINCI 9 Vasilevo REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA	2. Фитосанитарен сертификат / Phytosanitary certificate No. MK 5904589 ОРИГИНАЛ / ORIGINAL																				
3. Пријавено име и адреса на примачот / Declared name and address of consignee DODIS COMMERCE d.o.o. Slavonska avenija 7 10000 Zagreb CROATIA	4. Од Организација за заштита на растенијата на: / Plant Protection Organization of: REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA до Организација/ите за заштита на растенијата на: / to Plant Protection Organization(s) of: CROATIA																				
6. Пријавено превозно средство / Declared means of conveyance By truck SR 7002 AE/SR 4161 AC	5. Место на потекло / Place of origin REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА /THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство /Ministry of agriculture, forestry and water economy 																				
7. Пријавено место на влез / Declared point of entry GP Bajakovo/Croatia	9. Пријавена количина / Quantity declared <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Netto weight</th> <th style="text-align: left;">Gross weight</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.386,00</td> <td>2.588,00</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>1.761,00</td> <td>1.893,00</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>7.305,00</td> <td>8.002,00</td> <td>kg</td> </tr> <tr> <td>3.598,00</td> <td>3.821,00</td> <td>kg</td> </tr> </tbody> </table>	Netto weight	Gross weight		2.386,00	2.588,00	kg	1.761,00	1.893,00	kg	7.305,00	8.002,00	kg	3.598,00	3.821,00	kg					
Netto weight	Gross weight																				
2.386,00	2.588,00	kg																			
1.761,00	1.893,00	kg																			
7.305,00	8.002,00	kg																			
3.598,00	3.821,00	kg																			
8. Карактеристични ознаки: број и опис на пакувањето, име на производот и ботаничко име на растенијата / Distinguishing marks: number and description of packages, name of produce and botanical name of plants <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">Grapes table</td> <td style="width: 30%;">Vitis vinifera</td> <td style="width: 10%;">286</td> <td style="width: 10%;">colli</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>Eggplant</td> <td>Solanum melongena</td> <td>158</td> <td>colli</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pepper</td> <td>Capsicum annuum L.</td> <td>895</td> <td>colli</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cucumber</td> <td>Cucumis sativus</td> <td>8</td> <td>colli</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Grapes table	Vitis vinifera	286	colli		Eggplant	Solanum melongena	158	colli		Pepper	Capsicum annuum L.	895	colli		Cucumber	Cucumis sativus	8	colli	
Grapes table	Vitis vinifera	286	colli																		
Eggplant	Solanum melongena	158	colli																		
Pepper	Capsicum annuum L.	895	colli																		
Cucumber	Cucumis sativus	8	colli																		
10. Ова е потврда дека растенијата или растителните производи наведени погоре: / This is to certify that the plant or plant products described above: - се службено прегледани во согласност со соодветните постапки / have been inspected according to appropriate, and - се смета дека не се заразени од карантински штетни организми и практично не се заразени со други штетни организми и / are considered to be free from quarantine pests, and practically free from other injurious pests, and - се смета дека се во согласност со важечките фитосанитарни прописи на државата увозник / are considered to conform with the current phytosanitary regulations of the importing country																					
11. Дополнителна изјава / Additional declaration Consignment complies Commission Implementing Regulation 2016/2031 and 2019/2072/ EU Annex VII point 68 (a), the fruits originate in a country recognised as being free from Neoleucinodes elegantalis and point 69 (a) the fruits originate in a country recognised as being free of Keiferia lycopersicella, point 70 (a) the fruits originate in a country free from palmi in accordance with relevant International Standards for Phytosanitary Measures and Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1134 article 10, paragraph 1, point (a) the fruits originate from a country where Spodoptera frugiperda is not known to occur.																					
ИЗВРШЕНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И / ИЛИ ДЕЗИНФЕКЦИЈА / DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT 12. Третирање / Treatment XX 13. Производ за заштита на растенијата - активна материја / Chemical - active ingredient XX 14. Времетраење и температура / Duration and temperature XX 15. XX 16. Датум / Date XX 17. Дополнителни информации / Additional information XX	Место на издавање / Place of issue Strumica Датум / Date 24.07 Име и потпис на овластеното лице / Name and signature of authorized official Aleksa Mihailov Печат на Организацијата / Stamp of organisation 																				

Сериски број: 0124460

North Macedonia

TRANSIT ACCOMPANYING DOCUMENT	Consignor [13 02] ЦОНЕВИ МИА ДООЕЛ с. Доброшница Ваци НАСЕЛНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ БАШНЕВО		ID MK4039022502229 MK	DECLARATION TYPE Type [11 01] T1 Form 001		Add. type [11 02] A SCI [11 04]		MRN  25MK405000052XC3M1	
	Contact person [13 07 074] J.I.			Total items 1	Total packages 25	Total gross mass (kg) 16304.0		Security [11 07] 3	
	Consignee [13 03] DOOS COMMERCE D.O.O. SLAVONSKA AVENIJA 7 - ZAGREB		ID 10000 HR	LRN [12 09] 25MK4027005509143791YQ		UCR [12 06] 19181		TIR [12 06]	
	Holder of the transit procedure [13 07] ДТИМШ ИНТЕРГЛОБУС-ШПЕД ДООЕЛ Струмица АТАНАС НИДИМАНСКИ СТРУМИЦА		ID MK4027009509143 MK	Return copy has to be sent to the office: ☐					
	Contact person [13 07 074]								
	Representative [13 06] 2		ID MK4027009509143						
	Contact person [13 07 074]								
	Carrier [13 12] Contact person [13 07 074]		ID FMK1101311132256	Place of loading [16 13] STRUMLICA MK		Location of goods [16 15] A V			
	Additional supply chain actor [13 14]		ID	Place of unloading [16 14] ZAGREB HR		Contact person [13 07 074]			
	Departure transport means [19 05] 1/30/SR 7002 AE/SR 4161 AC/MK			Mode of transport at the border [19 03] 3					
Active border transport means [19 08] 1/30/SR 7002 AE/SR 4161 AC/MK			Inland mode of transport [19 04] 3						
Conveyance reference number [19 02]									
Transport equipment [19 07] M		Container [19 01] ☐	Seal [19 10] 1/MKD1678584						
Previous document [12 01] 1/N/MRN/25MKXP405000025138/		Transport document [12 05] 1/N/730/B/B/							
Supporting document [12 03] 1/N/380/11/2025/nk/		1/Y028/F/MK1101311132256/							
Guarantee [99 02 - 99 03 - 99 04] 1/1/1/17/MKD090000020806-5658 EUR/		Additional information [12 02]		Transport charges [14 02]					
Guarantee not valid in		Authorisation [12 12]		Reduced dataset [11 08] ☐					
INCIDENTS DURING TRANSPORT (BCP)	CUSTOMS OFFICE OF INCIDENT REGISTRATION		Incident code		CUSTOMS OFFICE OF INCIDENT REGISTRATION		Incident code		
	Identity and nationality new transport means testCode		testCode		Identity and nationality new transport means testCode		testCode		
	Container ID [19 07]		testCode		Container ID [19 07]		testCode		
	Other incidents during carriage / Details and measures taken (text)				Other incidents during carriage / Details and measures taken (text)				
CERTIFICATION BY COMPETENT AUTHORITIES	New seals: Number. ID		ID		New seals: Number. ID		ID		
	Signature: Stamp:				Signature: Stamp:				
☐ Data already recorded into the system		☐ Data already recorded into the system							
Country of routing of consignment [16 12] 1/RS/ 2/HR/		Prescribed itinerary [16 17] ☐							
CUSTOMS OFFICE OF TRANSIT [17 04] 1/RS015172/Sat Jul 26 23:59:00 CEST 2025; 2/HR070319/Sat Jul 26 23:59:00 CEST 2025;		CUSTOMS OFFICE OF EXIT FOR TRANSIT [17 08]							
CUSTOMS OFFICE OF DEPARTURE [17 03] MK004050		CUSTOMS OFFICE OF DESTINATION [17 05] HR070319							
Country of dispatch [16 06] MK		Country of destination [16 03] HR							

CONTROL BY OFFICE OF DEPARTURE

Result: A2
Seals affixed: Number: 1
Identity: 1/MKD1678584/
Limit date [15 11]: 2025-07-31

CONTROL BY OFFICE OF DESTINATION

Date of arrival:
Examination of seals:
Remarks:
Return copy sent on
after registration under ID:
Signature: Stamp:

TRANSIT LIST OF ITEMS

Form



25MK405000052XC3M1

Decl goods & Nr. [11 11] 1	Goods & Nr. [11 03] 1	Type and number of packages, shipping marks [18 06] 1 PK:26 Nanera;	Description of goods [18 05] BLACK TABLE GRAPES,WHITE TABLE GRAPES,EGGPLANT,HOT PEPPER,SWEET PEPPER,RED PEPPER,GHERKINS			
Consignor [13 02] ID			Previous document [12 01]			
			Supporting document [12 03]			
Consignee [13 03] ID			Additional reference [12 04]			
			Additional information [12 02]			
Additional supply chain actor [13 14] ID			Transport document [12 05]			
			UCR [12 08]		Gross mass [18 04] 16304.0	
Departure transport means [19 05]			Commodity Code [18 09] 080610		Net mass (kg) [18 01] 15050.0	
UN/DO [18 07]	CUS code [18 08]	Transport charges [14 02]	Type [11 01]	C. of disp. [16 06]	C. of dest. [16 03]	Supplementary units [18 02]

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА					1 ДЕКЛАРАЦИЈА		МК004050 РБД 25МКХР405000025138	
3	2 Сопственик/Експортир Не ЦОНЕВИ МИА ДООЕЛ С. МК4039022502229				ЕХМК: А			
	НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ				3 Страна: 1 3			
	ВАСИЛЕВО МК				5 6 Број на: 5 1347		7 референтен број: 15433	
	8 Примач Не ДОДС ЦОММЕРЦЕ Д.О.О.				9 Финансово одговорно лице Не			
	СЛАВОНСКА АВЕНИЈА 7 10000				10 Земја на: 11 Земја со: 13 Страна: 1			
ЗАГРЕБ HR				15 Земја на подготвен извоз		16 Страна на земја: а) МК б) 17 Страна на: а) HR б) 1		
14 Декларант/властник Не (2) ДТТАШ ИНТЕРГЛОБУС-ШПЕД АТАНАС НИВИЧАНСКИ				15 Страна на подготвен извоз		16 Страна на потекло		
СТРУМИЦА МК				17 Страна на потекло		18 Страна на намена		
18 Идентитет и земја на транспортното средство SR 7002 AE/SR 4161 AC 19 0				20 Услови на испорака CPT ЗАГРЕБ 1				
21 Идентитет и земја на активно транспортно средство SR 7002 AE/SR 4161 AC МК				22 Валута и валуен износ на фактура EUR 18695.68		23 Курс на валута: 61.5323		
25 Вид на: 3 на граница 26 Вид на: 3 транспорт 27 Место на: 1				28 Финансиски и банкарски податоци		24 Природа на трансак: 1 1 трансак		
29 Излезен царински орган МК002031				30 Стоката е сместена				
31 Колоната на изпис на стока				32 1 Не		33 Тарифна ознака: 08061010 00 0000 0000		
Означки и броеви - Број на контейнер - Број на вид Взаемно определено-235-ZZ				34 Страна на земја на: а) МК б) 1		35 Бруто маса (кг.): 2588		
ТУПЕЗНО ПРОЗЈЕ				36 ПОСТАВКА: 1000 000		37 Нето маса (кг.): 2380		
44 Дополнителни информации/прописани				40 Збирна декларација/преводен документ		41 Копирана во единица: Шифр		
001-A GK 0278224, AUN-MK15AUNARG00000000000000F91, 5018-B.B., 6001-A GK 0278225, POA-MK23POA405000000000000012B6, 5011-11/2025, 5077-Kantana beleshka				45 Статистичка вредност: MKD 321585.46				
47 Пресметка на даноци				48 Одложно плаќање		49 Ознака на склад		
Вид: Основа: Стапка: Износ: НП:				Б ПОДАТОЦИ ЗА КНИЖЕЊЕ				
Вкупно:				50 Главен одвозник Не		51 Подозовен царински орган		
50 Главен одвозник Не				Потпис:		52 Подозовен царински орган		
51 Подозовен царински орган				52 Подозовен царински орган		53 Подозовен царински орган		
52 Подозовен царински орган				53 Подозовен царински орган		54 Место и датум:		
53 Подозовен царински орган				54 Место и датум:		55 Место и датум:		
54 Место и датум:				55 Место и датум:		56 Место и датум:		
55 Место и датум:				56 Место и датум:		57 Место и датум:		
56 Место и датум:				57 Место и датум:		58 Место и датум:		
57 Место и датум:				58 Место и датум:		59 Место и датум:		
58 Место и датум:				59 Место и датум:		60 Место и датум:		
59 Место и датум:				60 Место и датум:		61 Место и датум:		
60 Место и датум:				61 Место и датум:		62 Место и датум:		
61 Место и датум:				62 Место и датум:		63 Место и датум:		
62 Место и датум:				63 Место и датум:		64 Место и датум:		
63 Место и датум:				64 Место и датум:		65 Место и датум:		
64 Место и датум:				65 Место и датум:		66 Место и датум:		
65 Место и датум:				66 Место и датум:		67 Место и датум:		
66 Место и датум:				67 Место и датум:		68 Место и датум:		
67 Место и датум:				68 Место и датум:		69 Место и датум:		
68 Место и датум:				69 Место и датум:		70 Место и датум:		
69 Место и датум:				70 Место и датум:		71 Место и датум:		
70 Место и датум:				71 Место и датум:		72 Место и датум:		
71 Место и датум:				72 Место и датум:		73 Место и датум:		
72 Место и датум:								

[illegible]

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2 Consignor/Exporteur

Не

ЦОКЕВИ МИА ДООЕЛ с.
НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ

МК4039022502229

ВАСИЛЕВО

МК

1 ДЕКЛАРАЦИЈА

ЕХМК

С

А

ВІ

3 Сиресци

3

3

3

РБД

МК004050

25МКХР405000025138

31 Колети
и
опис
на стокаОзначител и броеви - Број на контейнер - Број и вид
Вземно определено-8-22

32

5

Не

33 Тарифна ознака

07070090

00

0000

0000

34 Шифра на земја на

а

МК

б

35 Бруто маса (кг.)

3821

37 ПОСТАВКА

1000

000

38 Нето маса (кг.)

3598

39 Квота

40 Збирна декларација/прегледен документ

41 Количина во единица

Шифр

МКД

46 Статистичка вредност

128895.89

44 Дополнителни
информации/
приспојени6031-A GK 0278224, AULN-MK19AULNCA900000000000000000F91, 5016-B.B., 6031-A GK 0278225, POAN-MK23PCA40500000000000012B5,
5011-11/2025, 5077-Kanlma beleshtka31 Колети
и
опис
на стока

Означител и броеви - Број на контейнер - Број и вид

32

Не

33 Тарифна ознака

34 Шифра на земја на

а

б

35 Бруто маса (кг.)

37 ПОСТАВКА

1000

000

38 Нето маса (кг.)

3598

39 Квота

40 Збирна декларација/прегледен документ

41 Количина во единица

Шифр

46 Статистичка вредност

44 Дополнителни
информации/
приспојени31 Колети
и
опис
на стока

Означител и броеви - Број на контейнер - Број и вид

32

Не

33 Тарифна ознака

34 Шифра на земја на

а

б

35 Бруто маса (кг.)

37 ПОСТАВКА

1000

000

38 Нето маса (кг.)

3598

39 Квота

40 Збирна декларација/прегледен документ

41 Количина во единица

Шифр

46 Статистичка вредност

44 Дополнителни
информации/
приспојени47 Пресметка
на Даночен

Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП
Вкупно прво					Вкупно второ				
Вид	Основа	Стапка	Износ	НП	Вид	Основа	Стапка	Износ	НП
Вкупно трето					Вкупно четврто				

3

Копија за
испраќач/извозник

В ПОСЛОВОДЕН

ANIĆ & ANIĆ

Odvjetničko društvo | Law Firm
HR - 21000 Split, Lovretska 14

T / F +385 21 480 020, +385 21 480 576; E law.firm@anic.hr

SPECIJALNA PUNOMOĆ

CONEVI MIA DOOEL, sa sjedištem u Vasilevo, na adresi selo Dobroshinci br. 9, upisano u Središnji registar Republike Sjeverne Makedonije s MBS (matičnim brojem subjekta): 7631111 (dalje: Društvo), kojeg zastupa direktor: Aleksandra Coneva, Vasilevo, Dobroshinci br. 9, Republika Sjeverna Makedonija,

ovom punomoći ovlašćujemo

VEDRAN ANIĆ,
odvjetnik u Odvjetničkom društvu
ANIĆ & ANIĆ d.o.o.

Republika Hrvatska – 21000 Split, Lovretska 14

da u naše ime i za naš račun, odnosno u ime i za račun Društva kao Vjerovnika, u postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Stalnom službom u Karlovcu pod poslovnim brojem: St-1255/2026, a radi prijave tražbine u predstečajnom postupku i sudjelovanja u predstečajnom postupku dužnika DODIS COMMERCE d.o.o., OIB: 01709775935, Zagreb, Slavenska avenija 7, može samostalno i pojedinačno obaviti sve potrebne radnje uključujući, ali ne ograničavajući se na prijavu tražbine.

Ovlašćujemo ga da nas zastupa pred sudom i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela te da radi zaštite i ostvarenja naših na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva

Ovim putem izričito dajemo svoju prvolu punomoćniku da koristi i obrađuje naše osobne podatke za potrebe zastupanja naših pravnih interesa, odnosno, poduzimanja svih radnji i ovlasti radi kojih mu je ova punomoć i ispuštena, te potvrđujemo da smo upoznati sa svojim pravima sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 od 27.04.2016. – GDPR.

Pristajemo da punomoćnika u obavljanju navedenih radnji samostalno i pojedinačno zamjenjuju odvjetnici i odvjetnički vježbenici u odvjetničkom društvu ANIĆ & ANIĆ d.o.o., Split, Lovretska 14.

POWER-OF-ATTORNEY

CONEVI MIA DOOEL, with registered office in Vasilevo, at the address Dobroshinci 9, entered in the register of the Central Registry of the Republic of North Macedonia under MBS (company number): 7631111 (hereinafter referred to as: the Company), represented by the director: Aleksandra Coneva, Vasilevo, Dobroshinci br. 9, Republic of North Macedonia,

hereby authorise

VEDRAN ANIĆ,
Attorney-at-Law in the Law Firm
ANIĆ & ANIĆ Ltd.
CROATIA – 21000 Split, Lovretska 14

that he may, in our names and for our account, also in the name and for the account of the Company as Creditor, independently and individually take further actions, in the procedure conducted before the Commercial Court in Zagreb, Permanent Service in Karlovac, under case No. St-1255/2026, or the purpose of filing a claim in the pre-bankruptcy proceedings and participating in the pre-bankruptcy proceedings concerning the debtor DODIS COMMERCE d.o.o., PIN (OIB): 01709775935, with its registered office at Slavenska avenija 7, Zagreb, is authorized to undertake independently and individually all actions necessary for such purpose, including, but not limited to submitting a claim.

We authorize him to represent me before and outside court, as well as before other state authorities, and in order to protect my rights and interests, to undertake all legal actions and use all legal means.

We hereby give our express consent to the Attorney-at-Law to use and process our personal data for the purpose of representing our legal interests i.e. taking all actions and exercising all powers for which this Power of Attorney was issued. Furthermore, We confirm that We are familiar with our rights under the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 as of 27 April 2016 – GDPR.

We agree that in undertaking the aforementioned actions the Attorney-at-Law can be individually and independently substituted by attorneys-at-law and attorney trainees at the law firm ANIĆ & ANIĆ d.o.o., Split, Lovretska 14.

Ova punomoć nije vremenski ograničena, odnosno vrijedi do opoziva, pa je u znak priznanja vlastoručno potpisujemo.

This Power of Attorney shall remain in effect until it is revoked and shall be acknowledged by signature.

Vasilevo, Dobroshinci, 03.07.2026. / 3rd July 2026

Izdavatelji punomoći / Principals:



CONEVI MIA DOOEL

zastupano po / represented by
Aleksandra Coneva,
Direktor / Director



ANIĆ & ANIĆ
odvjetničko društvo d.o.o.
SPLIT • Lovretska 14


FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
ZAGREB 1

06-07-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE


KLASA
UR BROJ

Poštarina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
21106 Split



1/3

XIV



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB

PISARNICA - PREDSTEČAJ